

ЧИСЛЕНИ ПОДАТОЦИ

Table with columns for 'Блок', 'Категорија', 'Плоштина', 'Плоштина на парцели', 'Плоштина на инфраструктура', 'Плоштина на зеленило', 'Плоштина на пешачка патека', 'Плоштина на паркинг', 'Плоштина на остатоци', 'Вкупно'.

Table with columns for 'Блок', 'Категорија', 'Плоштина', 'Плоштина на парцели', 'Плоштина на инфраструктура', 'Плоштина на зеленило', 'Плоштина на пешачка патека', 'Плоштина на паркинг', 'Плоштина на остатоци', 'Вкупно'.

Table with columns for 'Блок', 'Категорија', 'Плоштина', 'Плоштина на парцели', 'Плоштина на инфраструктура', 'Плоштина на зеленило', 'Плоштина на пешачка патека', 'Плоштина на паркинг', 'Плоштина на остатоци', 'Вкупно'.

Table with columns for 'Блок', 'Категорија', 'Плоштина', 'Плоштина на парцели', 'Плоштина на инфраструктура', 'Плоштина на зеленило', 'Плоштина на пешачка патека', 'Плоштина на паркинг', 'Плоштина на остатоци', 'Вкупно'.

Table with columns for 'Блок', 'Категорија', 'Плоштина', 'Плоштина на парцели', 'Плоштина на инфраструктура', 'Плоштина на зеленило', 'Плоштина на пешачка патека', 'Плоштина на паркинг', 'Плоштина на остатоци', 'Вкупно'.

Table with columns for 'Блок', 'Категорија', 'Плоштина', 'Плоштина на парцели', 'Плоштина на инфраструктура', 'Плоштина на зеленило', 'Плоштина на пешачка патека', 'Плоштина на паркинг', 'Плоштина на остатоци', 'Вкупно'.



- ЛЕГЕНДА:
- ГРАНИЦА НА СОВРЕМЕНА ОБРАТ
- ГРАНИЦА НА ПЛАНИРАНА ЗОНА
- ИНФРАСТРУКТУРА
- ДОМАЊАКЕ ВО СТАВЕНИ УЗРАД
- ВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ
- КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ
- ПЕШАЧКА ПАТЕКА
- ПЕШАЧКА ПАТЕКА 2
- ПЕШАЧКА ПАТЕКА 3
- ПЕШАЧКА ПАТЕКА 5
- ПЕШАЧКА ПАТЕКА 6
- ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО
- ИНФРАСТРУКТУРА
- КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ
- ПЕШАЧКА ПАТЕКА
- КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ
- ПЕШАЧКА ПАТЕКА
- ЗАШТИТНО КОНВЕРТОРАТОРСКИ ОСНОВИ
- ГРАНИЦА НА СОВРЕМЕНА ОБРАТ
- ГРАНИЦА НА ПЛАНИРАНА ЗОНА
- ОБЈЕКТИ СО ЗАШТИТЕН ДЕТОР СТЕПЕН
- РЕЖИМ НА ЗАШТИТА ДЕТОР СТЕПЕН
- ОБЈЕКТИ КОИ ГРИВЕДБАТ ЗА ИСТОРИСКИ АМБИЕНТ

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
БЛОК 1.2, БЛОК 2.1 И БЛОК 2.2
ОПШТИНА ГЕВГЛИЈА
КОНЕЧЕН ПРЕДЛОГ ПЛАН 2019-2022
M=1:1000
ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ
СОСРЕКА И ЕКОЛОГИЈА
НАМАНА: ОПШТИНА ГЕВГЛИЈА
БЛОК 1.2, БЛОК 2.1 И БЛОК 2.2
ОПШТИНА ГЕВГЛИЈА
ПЛАНИРАНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СИСТЕМ ПЛАН
ПЛОШТИНА: 141164.6m²
ПЛОШТИНА НА ПАРЦЕЛИ: 103196.4m²
ПЛОШТИНА НА ИНФРАСТРУКТУРА: 18969.2m²
ПЛОШТИНА НА ЗЕЛЕНИЛО: 10216.8m²
ПЛОШТИНА НА ПЕШАЧКА ПАТЕКА: 11176.4m²
ПЛОШТИНА НА ПАРКИНГ: 1788.6m²
ПЛОШТИНА НА ОСТАТОЦИ: 492.2m²
ВКУПНО: 141164.6m²